

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 22 год. LXVII

23 февруари 2011, среда

Цената на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
529. Одлука за именување на член на Комисијата на Агенцијата за пошти.....	2	536. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 9 „Цер“ на користење-концесија.....	5
530. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „23 Октомври“.....	3	537. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата бр. 1 „Белица“, бр. 5 „Драслајца“, бр. 1 „Мушково“, бр. 2 „Рудари“, бр. 3 Куклица“, бр. 4 „Живалево“, бр. 2 „Плака“, бр. 3 „Курбиново“, бр. 1 „Тајмиште“, бр. 5 „Душегубица“ и бр. 7 „Букојчани“.....	5
531. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	3	538. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење - концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Царев Двор“.....	6
532. Уредба за изменување на Уредбата за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива.....	3	539. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Миисин“ на користење-концесија.....	6
533. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 „Дримкол“ на користење - концесија.....	4	540. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Шешково“ на користење-концесија.....	6
534. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Кнежино“ на користење-концесија.....	4	541. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина Река“ на користење-концесија.....	7
535. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.8 „Стрелци“ на користење-концесија.....	5		

	Стр.		Стр.
542. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Ратевска Река” на користење-концесија.....	7	554. Правилник за формата и содржината на налепницата за извршен технички преглед на возило.....	12
543. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.3 „Честово” на користење-концесија.....	8	555. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на составување на Годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги.....	12
544. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.3 „Лукар” на користење-концесија.....	8	556. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност.....	15
545. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Рожден” на користење-концесија.....	8	557. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за упис во Националниот регистар на лозови насади.....	18
546. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 6 „Дреново” на користење - концесија.....	9	558. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.....	21
547. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.7 „Росоман” на користење - концесија.....	9	559. Правилник за содржината на информациите за мерките за безбедност, како и начинот на постапувањето на лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот (*)......	22
548. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.8 „Марена” на користење-концесија.....	10	560. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	23
549. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.11 „Чемерско” на користење - концесија.....	10	561. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	23
550. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Чифлик“.....	11	562. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	23
551. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата бр. 4 „Сараево”, бр.5 „Мачево” и бр.2 „Думановце”.....	11	Огласен дел	1-72
552. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата бр.2 „Куманичево”, бр.4 „Мрежичко“, бр. 9 „Ваташа“, бр. 10 „Кошани“, бр. 1 „Стањевци“, бр. 2 „Сопот“, бр. 3 „Орел“, бр. 4 „Мечкуевци“, бр. 5 „Ерцелија“, бр. 6 „Богословец“, бр. 7 „Кишино“ и бр. 8 „Џумајлија“.....	11		
553. Исправка на Одлуката за пренесување на право на сопственост на движни ствари на Градот Скопје.....	11		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

529.

Врз основа на членот 14 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ

1. За член на Комисијата на Агенцијата за пошти се именува
- Николче Јанкуловски, магистер по економски науки од Битола, со мандат од пет години.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-974/1
21 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

530.

Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври“, и тоа:

а) претседателот
академик Ташко Георгиевски,

б) членовите:

1. д-р Марко Китевски,
2. Петар Темелковски,
3. Милош Коџоман II,
4. проф. д-р Даринка Пачемска-Петреска,
5. проф. д-р Панде Лазаревски,
6. проф. д-р Михајло Миновски,
7. проф. д-р Маријан Димитриевиќ,
8. проф. д-р Димитар Пандев,
9. м-р Агрон Буџаку,
10. Бехиџудин Шехаби,
11. м-р Шефкет Зеколи и
12. д-р Бранислав Саркаџац.

II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври“ се именуваат:

а) за претседател
академик Владо Камбовски, од МАНУ Скопје,

б) за членови:

1. проф. д-р Звонимир Јанкуловски, од Универзитетот Американ колеџ,
2. проф. д-р Јован Донеv, од Институтот за општествени и хуманистички истражувања – Евро Балкан,
3. Васе Манчев, писател,
4. проф. д-р Живко Попов, од Универзитетската клиника за урологија,
5. проф. д-р Авзи Мустафа, од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“,
6. Иван Чаповски, писател,
7. проф. д-р Александар Стојановски, од Институтот за национална историја,
8. Фимчо Муратовски, диригент,
9. Александар Станковски, ликовен уметник,
10. проф. д-р Даринка Пачемска-Петреска, од Филозовскиот факултет,
11. Скендер Хасани, историчар и
12. Назми Бекири, новинар.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-975/1
21 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

531.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008 и 119/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008, 97/2008, 106/2008, 139/2008, 147/2008, 165/2008, 6/2009, 76/2009, 16/10 и 114/10) во точката I потточка 10 Комисија за финансирање и буџет под г) за заменици членови во точката 9 зборовите: „Фазли Велиу“ се заменуваат со зборовите: „Аднан Јашари“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-976/1
21 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

532.

Врз основа на член 185-а, став 8 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ КАКО ПРИХОД ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА

Член 1

Во Уредбата за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/08), во членот 2 зборовите: „Министерство за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за животна средина и просторно планирање“.

Член 2

Во членот 6, зборовите: „во висина од 15%“, се заменуваат со зборовите: „во висина од 25%“, а зборовите „во висина од 85%“ се заменуваат со зборовите: „во висина од 75%“.

Член 3

Во членот 7 зборовите: „Општина=0.85“ се заменуваат со зборовите: „Општина=0.75“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-435/1
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

533.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2
„ДРИМКОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани ловечко друштво ЦЕРН КАМЕН 2010 с. Вевчани - Вевчани се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 „Дримкол“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани ловечко друштво ЦЕРН КАМЕН 2010 с. Вевчани - Вевчани и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-805/4
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

534.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6
„КНЕЖИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Кнежино“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-805/12
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

535.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 „СТРЕЛЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 8 „Стрелци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-805/13
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

536.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 9 „ЦЕР“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.9 „Цер“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-805/14
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

537.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА БР. 1 „БЕЛИЦА“, БР. 5 „ДРАСЛАЈЦА“, БР. 1 „МУШКОВО“, БР. 2 „РУДАРИ“, БР. 3 „КУКЛИЦА“, БР. 4 „ЖИВАЛЕВО“, БР. 2 „ПЛАКА“, БР. 3 „КУРБИ-НОВО“, БР. 1 „ТАЈМИШТЕ“, БР. 5 „ДУШЕГУБИЦА“ И БР. 7 „БУКОЈЧАНИ“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата бр. 1 „Белица“, бр.5 „Драслајца“, бр.1 „Мушково“, бр.2 „Рудари“, бр.3 „Куклица“, бр.4 „Живалево“, бр.2 „Плака“, бр.3 „Курбиново“, бр.1 „Тајмиште“, бр.5 „Душегубица“ и бр.7 „Букојчани“ од јавниот конкурс број 3 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Струга, Ресен, Кратово, Кичево и Винаца објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.133/10, како и во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 6.10.2010 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што содржината на понудите не одговара на барањата содржани во јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-805/15
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

538.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 „ЦАРЕВ ДВОР“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Царев Двор“ од јавниот конкурс број 3 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Струга, Ресен, Кратово, Кичево и Виница објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/10, како и во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 6.10.2010 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што не се доставени доволен број на понуди согласно со јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-805/16
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

539.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „МИЛИСИН“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Милисин“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/1
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

540.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „ШЕШКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштвото за услуги и трговија, ДОО „Сафари Македонија“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Шешково“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за услуги и трговија, ДОО „Сафари Македонија“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/2
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

541.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „КАДИНА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Јавното Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина Река“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/3
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

542.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.2 „РАТЕВСКА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштвото за производство трговија и услуги „Еуро Пак“ Увоз Извоз ДОО Бориово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Ратевска Река“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за производство трговија и услуги „Еуро Пак“ Увоз Извоз ДОО Бориово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/4
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

543.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 „ЧЕСТОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Јавното Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Честово“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавно Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/5
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

544.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 „ЛУКАР“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Лукар“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/6
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

545.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 „РОЖДЕН“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Јавното Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Рожден“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното Претпријатије за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/7
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

546.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 „ДРЕНОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Дреново“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/8
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

547.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 „РОСОМАН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 „Росоман“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/9
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

548.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 „МАРЕНА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 „Марена“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/10
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

549.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.11 „ЧЕМЕРСКО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.11 „Чемерско“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани Ловечко друштво „Тиквеш Кавадарци“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/11
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

550.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ
ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 „ЧИФЛИК“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“ од јавниот конкурс број 2 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Гевгелија, Валандово, Берово, Куманово, Скопје, Свети Николе и Кавадарци објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/10, како и во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 05.08.2010 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што не се доставени доволен број на понуди согласно со јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/12
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

551.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА БР. 4 „САРАЕВО“, БР.5 „МАЧЕВО“
И БР.2 „ДУМАНОВЦЕ“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата бр. 4 „Сараево“, бр. 5 „Мачево“ и бр.2 „Думановце“ од јавниот конкурс број 2 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Гевгелија, Валандово, Берово, Куманово, Скопје, Свети Николе и Кавадарци објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2010, како и во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 5.8.2010 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што содржината на понудите не одговара на барањата содржани во јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/13
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

552.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-
ВИШТАТА БР.2 „КУМАНИЧЕВО“, БР.4 „МРЕЖИЧ-
КО“, БР. 9 „ВАТАША“, БР. 10 „КОШАНИ“, БР. 1
„СТАЊЕВЦИ“, БР. 2 „СОПОТ“, БР. 3 „ОРЕЛ“, БР. 4
„МЕЧКУЕВЦИ“, БР. 5 „ЕРЦЕЛИЈА“, БР. 6 „БОГОС-
ЛОВЕЦ“, БР. 7 „КИШИНО“ И БР. 8 „ДУМАЈЛИЈА“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата бр.2 „Куманичево“, бр.4 „Мрежичко“, бр. 9 „Ваташа“, бр. 10 „Кошани“, бр. 1 „Стањевци“, бр. 2 „Сопот“, бр. 3 „Орел“, бр. 4 „Мечкуевци“, бр. 5 „Ерцелија“, бр. 6 „Богословец“, бр. 7 „Кишино“ и бр. 8 „Думајлија“ од јавниот конкурс бр.2 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Кавадарци и Свети Николе, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2010, како и во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на ден 5.8.2010 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесување на одлуката за започнување на постапката.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-837/14
15 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

553.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за пренесување на право на сопственост на движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО
НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАДОТ СКОПЈЕ

Во членот 1, став 1, точка 8, во алинеја 1 бројот „Y6EA183D1A4000378“ се заменува со бројот „Y6EA183D1A4000375“.

Бр. 51-825/2
8 февруари 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 554.

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008), министерот за внатрешни работи, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИЦАТА ЗА ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налепницата за извршен технички преглед на возило (во натамошниот текст: налепницата).

Член 2

Налепницата е во форма на правоаголник со заоблени агли и со димензии 84мм x 52мм.

Налепницата од став 1 на овој член е двослојна и е составена од основен слој и завршен слој.

На целата површина на основниот слој на налепницата има холографски ефект (ХРИ) на скршено стакло кој што е повремено видлив (видлив под одреден агол).

Во средината на основниот слој испечатен е грбот на Република Македонија во светло црвена боја, со димензии 39мм x 35мм. Долж рамката на основниот слој на налепницата испечатени се апликации на знамето на Република Македонија во оргиналните бои (црвена и жолта). Растојанието помеѓу работ на основниот слој и рамката со апликации е 1мм, а ширината на апликацијата е 1мм.

Завршниот слој на налепницата е составен од бела фолија.

Член 3

Во горниот десен дел на налепницата, се внесува податок за календарската година до која трае важноста на извршената регистрација, под него во десниот дел се внесува податок за месецот до кој трае важноста на извршената регистрација, а под него се внесува податок за денот до кој трае важноста на извршената регистрација.

Податокот за календарската година од ставот 1 на овој член е со димензии 30мм x 10мм, а податоците за месецот и денот се со димензија 15мм x 10мм.

Во левиот дел од налепницата, во вертикална линија, се внесуваат следните податоци:

- ознаки на регистарска таблица, со димензии 40мм x 5мм и

- број на решение на овластеното правно лице за вршење технички преглед, со димензии 15мм x 4мм.

Во средината на налепницата, под грбот на Република Македонија, се внесува податок за рокот на важење на извршениот технички преглед. Податокот за рокот на важење се внесува во два реда, со димензии на секој ред од 25мм x 1мм и проред од 1мм.

Податоците од ставовите 1, 3 и 4 на овој член се печатат со термален печатар, кој по нивното печатење се прекрива со самолеплива наносна фолија, која има можност за печатење од едната страна, со димензии 86мм x 52мм.

Член 4

Налепницата е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на отпочнување на примена на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на налепницата за извршен технички преглед („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/09 и 32/10).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Бр. 14.1-11284/1
15 февруари 2011 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

100%

Прилог



МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

555.

Врз основа на член став 67 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09 и 171/10), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ И ВОДАТ ДЕЛОВНИ КНИГИ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги („Службен весник на Република Македонија“ број 10/02, 58/02, 1/07 и 3/08), образецот „ПДД-ДБ“, се заменува со нов образец „ПДД-ДБ“, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.


Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-6058/1
16 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

ПДД-ДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ГОДИШЕН ДАНОЧЕН БИЛАНС за персонален данок на доход

* Пополнува Управата за јавни приходи

ЕДБ

Скратен назив и
адреса на
вистинско седиште
за контакт

Датум и број на прием

Даночен период

Рок на поднесување

Име и презиме

ЕМБГ

А. Утврдување на основата за пресметување на данокот на нето-приходот од самостојна дејност

I. НЕТО-ПРИХОД ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

* ред. бр. III (АОП 23) од образец "Б"

II. ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

* ред. бр. IV (АОП 24) од образец "Б"

III. РАСХОДИ ШТО НЕ СЕ ПРИЗНАВААТ ЗА ДАНОЧНИ ЦЕЛИ

* збир од ред. бр. 1 до 16

1. Трошоци на материјалите и набавната вредност на продадената трговска стока над износот пресметан по методот на просечни цени
2. Износ утврден како разлика помеѓу пазарната цена и трансферната цена кај поврзани лица
3. Амортизација над износот утврден со примена на амортизационите стапки пропишани со номенкатурата на средствата
4. Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост
5. Дел од амортизација по функционална метода над 10%
6. Дел од камата по кредити земен од доверители со статус на поврзани лица над износот на важечките каматни стапки на комерцијалните банки
7. Премии за осигурувања кои не се признаваат
8. Трошоци по основ на организирана исхрана и превоз до и од работа и други надоместоци над пропишаните износи утврдени со Закон
9. Трошоци по основ на камата по кредити за набавка на патнички автомобили
10. Трошоци за користење на сопствен автомобил за службени цели од лицата вработени кај обврзникот, во висина од 50% од исплатениот износ
11. Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста
12. Парични казни, пенали и затезни камати за ненавремено платени јавни давачки
13. Трошоци за репрезентација (гоштвање, подароци, одмор, спорт, рекреација и разонода) и други слични трошоци
14. Трошоци за користење и одржување на автомобили и други средства за превоз на обврзникот, трошоци за рент-а-кар возила, во висина од 50% од остварениот износ
15. Исплата по основ на стиленди
16. Други усогласувања на расходите

IV. ДАНОЧНА ОСНОВА (I-III или III-II) * доколку разликата III-II е негативна, пред износот внесете знак "-" и не ги пополнувајте полињата заклучно со ред. бр. IX

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Б. Даночни олеснувања и ослободувања

V. НАМАЛУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОСНОВА

* ред. бр. 17+17a+18+19

17. Вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) во висина од 30% од извршените вложувања но не повеќе од 50% од даночната основа
- 17.a. Вложувања во патнички автомобили во дејностите: изнајмување на возила (rent-a-car), автотакси превоз, возила за обука на возачи и специјални возила (погребални, брза помош, возила за помош на пат и сл.) во висина на извршеното вложување, но не повеќе од висината на даночната основа
18. Годишно лично ослободување
19. Ослободувања утврдени со други закони

VI. ДАНОЧНА ОСНОВА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ

* ред. бр. IV-V

VII. ПРЕСМЕТАН ДАНОК

* ред. бр. VI по стапка од чл. 12 од ЗПДЛ

VIII. НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ ДАНОК

* ред. бр. 20+21

20. Намалување на данокот за вредноста на набавените и ставени во употреба до десет фискални апарати
21. Намалување на данокот по други основи утврдени со закон

21	
22	
22a	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

В. Данок за плаќање/враќање

IX. ПРЕСМЕТАН ГОДИШЕН ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ (VII-VIII)

30	
----	--

ПДД-ДБ

X. ПЛАТЕНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ ЗА ДАНОЧНИОТ ПЕРИОД

XI. ДАНОК ЗА ДОПЛАТА ИЛИ ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК

* доколку разликата е негативна, односно платен е повеќе данок, пред износот впишете знак "-".

31	
32	

Податоци за составувачот и подносителот

Потписник

име и презиме (со печатки букви)

Потпис и печат

М.П.

Својство

директор/составач/партнер/властено лице

Датум на поднесување

Податоци за составувачот

* адреса на живеење/седиште

Податоци за одговорното лице

* адреса на живеење

Назив/Име и презиме

ЕДБ/ЕМБГ

улица

број

телефон

моб.тел

Име и презиме

ЕМБГ

улица

број

телефон

моб.тел

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночниот биланс (образец "ПДД-ДБ") го пополнува обврзникот на персоналниот данок на доход регистриран како трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува приходи од вршење на дејност утврдена согласно член 28 од Законот за персоналниот данок на доход.

Образецот "ПДД-ДБ", заедно со образецот "Б", најдоцна до 15 март во наредната година се поднесува до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, во по еден примерок.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот. Износите се искажуваат во цели денари, без дени.

А. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА НЕТО ПРИХОДОТ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

- | | | |
|------|--|----|
| I. | Нето-приход пред оданочување - Нето-приход утврден на ред. бр. III (АОП 23) од Билансот на приходи и расходи (образец "Б") | 01 |
| II. | Загуба пред оданочување - Загуба утврдена на ред. бр. IV (АОП 24) од Билансот на приходи и расходи (образец "Б") | 02 |
| III. | Расходи што не се признаваат за даночни цели (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 16) - Збир на износите со кои се зголемува искажаната нето-добивка (збир АОП 04 до АОП 19). Утврдените трошоци и други приходи кои не се признаваат за даночни цели се утврдуваат согласно со членовите од 30-в до 30-и од ЗПДД. За трошоците кои не се посебно искажани важат правилата утврдени со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. | 03 |
| IV. | Даночна основа - Износ утврден како збир на нето-приходот пред оданочување и расходите што не се признаваат за даночни цели (АОП01+АОП03), или, ако обврзникот во Билансот на приходи и расходи (образец "Б") остварил загуба пред оданочување, како разлика на расходите и загубата пред оданочување (АОП03-АОП02). Ако и по ова усогласување се добие негативна разлика, пред износот искажан како даночна основа се впишува "-" и не се пополнуваат редните броеви што следат, освен редниот број 31. | 20 |

Б. ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

- | | | |
|-------|--|-----|
| V. | Ослободувања кои се пресметуваат на основа на данокот (збир од ред. бр. 17 до ред. бр. 19) - Вкупен износ на даночните ослободувања, односно олеснувања (АОП 22+АОП 22а+АОП 23+АОП 24). | 21 |
| 17. | Вложувања во материјални средства (недвижност, постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) во висина од 30% од извршените вложувања, но не повеќе од 50% од даночната основа. | 22 |
| 17а. | Вложувања во патнички автомобили во дејностите: изнајмување на возила (ренд-а-кар), автотакси превоз, возила за обука на возачи и специјални возила (погребални, брза помош, возила за помош на пат и сл.) во висина на извршеното вложување, но не повеќе од висината на даночната основа. | 22а |
| 18. | Вредност на утврденото годишно лично ослободување, пресметано согласно со член 10 став 3 и член 11 од ЗПДД, според времетраењето на вршењето дејноста (месечен износ на ослободување утврден за годината помножен со бројот на месеци во кои обврзникот работел). | 23 |
| 19. | Други ослободувања кои обврзникот ги користел или има право да ги користи, а кои се утврдени со други прописи. Задолжително се доставува прилог со кој се образложува со кои членови и од кои закони се врши намалување на основата на данокот. | 24 |
| VI. | Даночна основа за пресметување на данокот (разлика од ред. бр. IV-V) - Даночна основа по намалување (АОП 20 - АОП 21) | 25 |
| VII. | Пресметан данок - Данок пресметан според стапката утврдена во членот 12 од ЗПДД, на даночната основа утврдена на ред. бр. VI (АОП 25) | 26 |
| VIII. | Намалување на пресметаниот данок (збир од ред. бр. 20 до ред. бр. 21) - Вкупен износ на намалувањата на данокот (АОП 28 + АОП 29) | 27 |
| 20. | Износот утврден во висина на вредноста за набавениот до десет фискални апарати, согласно ослободувањето утврдено со членот 30-к, став 5, 6, 7 и 8 од ЗПДД. Регистрираните ДДВ обврзници го намалуваат пресметаниот данок во висина на фактурната вредност на набавениот и ставен во употреба фискален систем на опрема, намален за износот на ДДВ, а нерегистрираните ДДВ обврзници го намалуваат данокот во висина на вкупната фактурна вредност. | 28 |
| 21. | Други ослободувања кои обврзникот ги користел или има право да ги користи, а кои се утврдени со други прописи. Задолжително се доставува прилог со кој се образложува согласно со кој членови и од кои закони се врши намалување на основата на данокот. | 29 |

В. ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ/ВРАЌАЊЕ

- | | | |
|-----|---|----|
| IX. | Пресметан годишен данок за плаќање (ред. бр. VII-VIII) - Износ утврден како разлика помеѓу пресметаниот данок и намалувањата на данокот (АОП 26 - АОП 27). | 30 |
| X. | Уплатена аконтација на данокот за даночниот период - Вкупен износ на сите уплатени аконтации на данокот во текот на годината за која се утврдува обврската. | 31 |
| XI. | Данок за доплата или повеќе платен данок (ред. бр. IX-X) - Разлика помеѓу пресметаниот данок и уплатените аконтации во текот на годината (АОП 30- АОП 31). Доколку разликата е негативна, односно платен е повеќе данок, пред износот впишете знак "-". | 32 |

Податоци за составувачот и подносителот

Задолжително пополнете ги податоците за потписникот и неговото својство, податоците за составувачот и за одговорното лице. Не заборавajte своерачно да ја потпишете оваа пријава. Потпишувањето на образецот "ПДД-ДБ" може да го изврши и ополномоштено лице.

556.

Врз основа на член став 65 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09 и 171/10), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 1/88, 38/91, 29/94, 7/95, 35/95, 10/02 и 21/08), во членот 21 ставот 2 се менува и гласи:

„Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци за даночниот обврзник и за приемот на образецот, дел А. Приходи и расходи од самостојна дејност кој содржи податоци за: I. Вкупни приходи, II. Вкупни расходи, дел Б. Финансиски резултат кој содржи податоци за: III. Нето-приход пред оданочување, IV. Загуба пред оданочување, дел В. Посебни податоци кој содржи податоци за: V. Вредност на средства за работа, VI. Вредност на залихи, VII. Податоци за вработени лица, Податоци за составувачот и подносителот и Упатство за пополнување.“

Член 2

Образецот „Б“, се заменува со нов образец „Б“, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.


Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-6058/1
16 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Б



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

* Пополнува Управата за јавни приходи

ЕДБ

Скратен назив и
адреса на
вистинско седиште
за контакт

Датум и број на прием

Даночен период

Рок на поднесување

Име и презиме

ЕМБГ

А. Приходи и расходи од самостојна дејност

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ

* збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 4

1. Приходи од продажба на готови производи
2. Приходи од продажба на сировини, материјали и трговски стоки
3. Приходи од извршени услуги
4. Други неспомнати приходи

II. ВКУПНИ РАСХОДИ

* збир од ред. бр. 5 до ред. бр. 20

5. Вредност на потрошени сировини и материјали на реализирани готови производи
6. Набавна вредност на продадени сировини, материјали и трговски стоки
7. Вредност на потрошената енергија
8. Закупнина на работни простории
9. Трошоци за извршени услуги кои имаат карактер на материјални трошоци (транспортни и други услуги)
10. Пресметана амортизација
11. Трошоци по основ на камати на кредити
12. Исплатени бруто-плати на вработените
13. Платени придонеси за задолжително социјално осигурување, данок на имот, такси и другите јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста, освен персоналниот данок на доход и други лични давачки за самовработеното лице
14. Платен данок на додадена вредност
* поле 8 од образец ДДВ-04
15. Платени царини, акцизи, даноци на имот, комунални такси и други јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста
16. Платени премии за осигурување на деловниот имот и сите задолжителни видови на неживотно осигурување утврдени со закон
17. Канцелариски трошоци и набавка на стручна литература
18. Дневници, патни трошоци и теренски додатоци и други надоместоци утврдени со Закон и Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството
19. Трошоци што даночниот обврзник е должен да ги направи според одредени прописи
20. Други расходи неопходни за остварување на приходите

Б. Финансиски резултат

III. НЕТО-ПРИХОД ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

* утврден како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи (I-II)

IV. ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

* утврдена како разлика меѓу вкупните расходи и вкупните приходи (II-I)

В. Посебни додатоци

V. ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

* збир од ред. бр. 21 до ред. бр. 25

21. Земјиште и згради
22. Градежни објекти
23. Постројки и опрема
24. Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства
25. Други неспомнати материјални средства

Б

VI. ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИ

* збир од ред. бр. 26 до ред. бр. 28

26. Сировини и други материјали

27. Производство во тек (недовршено производство и полупроизводи)

28. Трговски стоки и готови производи

VII. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА

29. Број на работници

30. Број на месеци на вршење на дејноста

31	
32	
33	
34	
35	
36	

Податоци за составувачот и подносителот

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Потпис и печат

М.П.

Својство

директор/сопственик/партнер/сопствено лице

Датум на поднесување

Податоци за составувачот

* адреса на живеење/седиште

Назив/Име и презиме

ЕДБ/ЕМБГ

улица

број

телефон

моб. тел

Податоци за одговорното лице

* адреса на живеење

Име и презиме

ЕМБГ

улица

број

телефон

моб. тел

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Билансот на приходи и расходи (образец "Б") го пополнува обврзникот на персоналниот данок на доход регистриран како трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува приходи од самостојна дејност (приходите остварени од стопанската дејност, од давање професионални и други интелектуални услуги и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи). Образецот "Б", заедно со образецот "ПДД-ДБ", најдоцна до 15 март во наредната година се поднесува до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, во по еден примерок.

Даночниот период за кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи во работењето на даночниот обврзник е една календарска година. Доколку даночниот обврзник вршел самостојна дејност за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот од годината во кој обврзникот работел.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот. Износите се искажуваат во цели денари, без дени.

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

I. Вкупни приходи (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 4)

Збир на сите остварени приходи (АОП 02 до АОП 05). Како остварени приходи се сметаат сите приходи (во пари, предмети, права, услуги и друго), што даночниот обврзник ги остварил при вршење на самостојната дејност, врз основа на работните и даночните книги и другата евиденција на обврзникот. Вредноста на сите остварени приходи кои не се искажани во пари, се искажуваат по пазарна вредност во бруто износ заедно со ДДВ.

II. Вкупни расходи (збир од ред. бр. 5 до ред. бр. 20)

Збир на сите расходи (АОП 07 до АОП 22) што обврзникот ги извршил со цел да оствари приход, да го осигура или да го сочува остварениот приход, а за кои поседува уредни документи или други докази за нивно настанување. Како расход се смета и пресметаната амортизација по пропишаните стапки согласно со Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата за амортизација („Службен весник на РМ", бр. 13/94 ...10/08).

Б. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

III. Нето-приход пред оданочување (разлика помеѓу ред. бр. I и ред. бр. II)

Разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи (АОП 01 - АОП 06), во случај кога приходите се поголеми од расходите.

IV. Загуба пред оданочување (разлика помеѓу ред. бр. II и ред. бр. I)

Разлика помеѓу вкупните расходи и вкупните приходи (АОП 06 - АОП 01), во случај кога расходите се поголеми од приходите.

В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

V. Вредност на средствата за работа (збир на ред. бр. 21 до ред. бр. 25)

Збирна вредност на средствата за работа од книгата на основните средства, искажани од ред. бр. 21 до ред. бр. 25 (АОП 26 до АОП 30).

VI. Вредност на залихите (збир од ред. бр. 26 до ред. бр. 28)

Вкупна вредност на залихите утврдени со пописот според набавната вредност, искажани од ред. бр. 26 до ред. бр. 28 (АОП 32 до АОП 34).

VII. Податоци за вработените

На ред. бр. 29 (АОП 35) се наведува бројот на вработените лица, а на ред. бр. 30 (АОП 36) вкупниот број на месеци на работење на вршителот на самостојната дејност во текот на даночниот период.

Податоци за составувачот и подносителот

Задолжително пополнете ги податоците за потписникот и неговото својство, податоците за составувачот и за одговорното лице. Не заборавајте своерачно да ја потпишете пријавата. Потпишувањето на образецот "Б" може да го изврши и ополномоштено лице.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

557.

Врз основа на член 12 став 6 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
ЗА УПИС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР НА ЛОЗОВИ НАСАДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за упис во Националниот регистар на лозови насади.

Член 2

Производителот на грозје поднесува пријава за упис во Националниот регистар на лозови насади до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Пријавата за упис во Националниот регистар на лозови насади е дадена на образец во А4 формат на бела хартија.

Образецот на пријавата за упис во Националниот регистар на лозови насади ги содржи следниве податоци:

- име и презиме на производителот доколку е физичко лице односно назив на производителот доколку е правно лице,

- адреса на производителот,

- единствен матичен број на производителот, односно единствен даночен број на производителот на грозје,

- катастарска општина и локација на парцелата,

- катастарски број на парцелата,

- површина на парцелата и вкупна површина на парцелата под лозови насади,

- сорта или сорти на винско грозје со кои е насадена парцелата,

- година на садење,

- растојание меѓу редови и растојание во редови,

- начин на одгледување и

- систем на наводнување.

Образецот на пријавата за упис во Националниот регистар на лозови насади е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

При поднесувањето на пријавите за упис во Националниот регистар на лозови насади производителот на грозје може да ги достави и следниве податоци:

- класификација на почвата на парцелата (бонитет) и

- тип на лозната подлога.

Производителот на грозје во прилог на пријавата за упис во Националниот регистар за лозови насади доставува и:

- Имотен лист и копија од катастарскиот план за секоја парцела, во случај кога производителот е сопственик на парцелата, или

- Договор за закуп и имотен лист и копија од катастарскиот план за секоја парцела, во случај кога производителот е корисник на парцелата односно кога е различен од сопственикот на парцелата.

Имотниот лист и копијата од катастарскиот план не можат да бидат постари од шест месеци.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-11433/3
24 јануари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР НА ЛОЗОВИ НАСАДИ

Податоци за производителот

Име и презиме/ Назив _____

Матичен/ даночен број

ИДБР:

Адреса

Поштенски број

Податоци за контакт _____

Податоци за парцелата/ -ите под лозови насади

Катастарска општина			
Локација/ викано место			
Катастарски број			
Површина (ха, ари, м ²)	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Површина под лозови насади (ха, ари, м ²)	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Насадена површина погодна за производство на трпезно вино	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Насадена површина погодна за производство на регионално вино (ВГО)	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Насадена површина погодна за производство на регионално вино (ВГО)	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Насадена површина погодна за производство на вина со контролирано потекло (ВКП)	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Насадена површина погодна за производство на вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП)	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Насадена површина под лозови насади други намени: -суво грозје - производство на саден материјал и др.	—' —' —'	—' —' —'	—' —' —'
Сорта/ -и на винско грозје			
Сорта/ -и на трпезно грозје			
Година на садење			
Растојание меѓу редовите			
Растојание меѓу лозите			

Начин на одгледување			
Систем на наводнување			

Незадолжителни податоци

Класификација на почвата			
Тип на лозната подлога			

Забелешка: _____

Доставено до:

Подрачна единица _____

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Датум: __. __. ____

(потпис на производителот)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**558.**

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10 и 17/11), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА
И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И
ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА
ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА
И НА ВОЗНИОТ РЕД

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10 и 2/11), во член 5 ставот 2 се брише.

Член 2

Членот 6 се брише.

Член 3

Во член 7 став 1 по зборовите: „член 24-а став 6“ се додаваат зборовите: „алинеа 1“.
Ставот 2 се брише.

Член 4

Во член 10 во став 4 алинеата 3 се менува и гласи:
„ – странскиот превозник има добиено согласност за промена на возниот ред од надлежниот орган на странска држава, со исклучок на добиена согласност за додавање на станици во возниот ред и промена на време на поаѓањата на територија на Република Македонија. “

Член 5

Членот 13 се брише.

Член 6

Во член 15 во став 1 зборовите: „член 13 на овој правилник“ се заменуваат со зборовите: „член 24-а став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај “. “

Во ставот 2 зборовите: „член 13 на овој правилник“ се заменуваат со зборовите: „член 24-а став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај “. “

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Доколку два превозника аплицираат за нов возен ред или доколку еден аплицира за промена на одобрен возен ред, а другиот превозник аплицира за нов возен ред или доколку и двајцата превозници аплицираат за промена на одобрен возен ред, при електронската распределба, барањата меѓусебно ќе се споредуваат дали е запазен временскиот интервал и дали се исполнети условите согласно член 24-а став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај, при што ќе се одобри барањето на превозникот кој прв аплицирал. “

Член 7

Во член 18 став 1 алинеја 1 зборовите: „во рок од“ се заменуваат со зборот „согласно“.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2870/1
23 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

559.

Врз основа на член 150, став 4 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПОСТА- ПУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА НА КОИ БИ ВЛИЈАЕЛА ХАВАРИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД СИСТЕМОТ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на информациите за мерките за безбедност, како и начинот на постапувањето на лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.

Член 2

Информациите за мерките за безбедност, предвидени од страна на операторот, а кои се соопштуваат на лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот и на јавноста, особено треба да содржат:

1. Име и адреса на седиштето на операторот;
2. Име и статус на лицето кое ги соопштува информациите;
3. Потврда дека операторот ги исполнува обрските по однос на доставување на известување за присутност на опасни супстанции во системите и дека има согласност на Извештајот за мерките за безбедност согласно Законот за животната средина;
4. Објаснување на едноставен и разбирлив начин за дејноста или дејностите што се вршат внатре кај операторот;
5. Вообичаени имиња на супстанциите или во случај на присуство на опасни супстанции согласно Правилникот за опасните супстанции гранични вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна (*1), нивните генеричките имиња или општата класификација на опасните супстанции и препарати присутни кај операторот, кои можат да ја зголемат опасноста од хаварија, со назначување на нивните главни опасни карактеристики;
6. Општи информации кои се однесуваат на природата на хавариите вклучувајќи ги и нивните потенцијални влијанија врз населението и животната средина;
7. Соодветни информации за начинот на кој засегнатото население ќе биде предупредено и информирано во случај на хаварија;
8. Соодветни информации за активностите за кои засегнатото население ќе треба да ги преземе и начинот на однесување кое треба да го имаат, во случај на хаварија;
9. Потврда за тоа кои активности операторот треба да ги преземе на локацијата, особено начинот на соработката со итните служби, со цел успешно справување со хаваријата и/или минимизирање на нејзините ефекти;

*. Со овој правилник се врши усогласување со Директива бр. 96/82/ЕЗ на Советот од 9 декември 1996 година за контрола на хаварији што вклучуваат опасни супстанции (31996L0082) и со Директива 2003/105/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2003 година за изменување на Директивата 96/82/ЕЗ на Советот за контрола на хаварији во кои се вклучени опасни супстанции (32003L0105).

10. Упатување каде може да се направи увид во надворешните планови за вонредни состојби, со назначување на деловите каде се наведени совети со инструкции или барања кои можат да се упатат до итните служби во случај на настанување на хаварија; и

11. Податоци за тоа каде можат да се добијат дополнителни информации кои се определени како доверливи согласно прописите од областа за пристап до информации, кои се однесуваат на животната средина.

Член 3

Операторот на инсталацијата која припаѓа во групата на инсталации кои доставуваат извештај за мерките за безбедност согласно Законот за животната средина, треба покрај информациите за мерките за безбедност од член 2 од овој правилник, да им ја направи достапна на јавноста и Листата на опасни супстанции присутни во системот дадена во Прилог на Правилникот за опасните супстанции гранични вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна, освен оние супстанции со кои се повредува индустриската и комерцијалната доверливост или доверливоста на личните податоци, јавната безбедност или националната одбрана.

Член 4

Начинот на постапувањето на лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот треба да е согласно јавно соопштените информации и предупредувања кои се најсоодветни за заштита на лицата на кои влијае хаваријата во зависност од настанатата хаварија како и да ги преземат оние најсоодветни активности и мерки за заштита дадени од страна на лицето што ги соопштува информациите во системот, каде што настанала хаваријата, како и во согласност со Правилникот за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, како и начинот на нивното одобрување (*2).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 07-994/1
31 јануари 2011 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

*1 Со овој правилник се врши усогласување со Директива бр. 96/82/ЕЗ на Советот од 9 декември 1996 година за контрола на хаварији што вклучуваат опасни супстанции (31996L0082) и со Директива 2003/105/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2003 година за изменување на Директивата 96/82/ЕЗ на Советот за контрола на хаварији во кои се вклучени опасни супстанции (32003L0105);

*2 Со овој правилник се врши усогласување со Директива бр. 96/82/ЕЗ на Советот од 9 декември 1996 година за контрола на хаварији што вклучуваат опасни супстанции (31996L0082) и со Директива 2003/105/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2003 година за изменување на Директивата 96/82/ЕЗ на Советот за контрола на хаварији во кои се вклучени опасни супстанции (32003L0105).

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****560.**

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-169 од 23.12.2010 година, на седницата одржана на ден 14.2.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Лидија Трајковиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 07-649/4 од 13.4.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Лидија Трајковиќ се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Лидија Трајковиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-УП1-169 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Наќева-Кавракова, с.р.

561.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-172 од 23.12.2010 година, на седницата одржана на ден 14.2.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Биљана Стојановиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 07-650/4 од 13.4.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Биљана Стојановиќ се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Биљана Стојановиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-УП1-172 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Наќева-Кавракова, с.р.

**ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****562.**

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010), а во врска со член 77 став 1 точка 3 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004, 88/2004 и 117/2008), Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 28 декември 2010 година, ја донесе следната

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004, 88/2004 и 117/2008), член 46 се менува и гласи:

„Решение за право од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен по овластување од директорот на Фондот, донесува раководителот на подрачната единица на Стручната служба на Фондот на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен.

Решение за права од пензиското и инвалидското осигурување за осигурениците од член 11 став 1 точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, донесува раководителот на Подрачната единица на Стручната служба на Фондот во градот Скопје.

Решение за плаќање на пристигнатиот придонес и пресметаната камата донесува овластено лице во подрачната единица на Стручната служба на Фондот што врши контрола на пресметаниот и уплатен придонес.

Решение за поврат на повеќе или погрешно уплатен придонес за пензиско и инвалидско осигурување, за периодот до 31 декември 2005 година, донесува раководителот на подрачната единица на територијата каде е седиштето на обврзникот за плаќање на придонес.

Решение за поврат на повеќе или погрешно уплатен придонес за пензиско и инвалидско осигурување, за периодот по 1 јануари 2006 година, донесува директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Повратот на повеќе или погрешно уплатен придонес од 1 јануари 2009 година до Управата за јавни приходи и по решение од Управата, со посебен акт го врши Фондот.

Решение за право од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен со примена на меѓународните договори за социјално осигурување, донесува овластен работник во Централата на Стручната служба на Фондот.

Со овластување на директорот на Фондот, решение за право од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен со примена на меѓународните договори за социјално осигурување и известие за евидентиран странски пензиски стаж, донесува раководителот на подрачната единица на Стручната служба на Фондот на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен или постојано живее.

По исклучок од став 1 на овој член, по овластување на директорот на Фондот, секоја Филијала може да врши работи од надлежност на друга Филијала на начин и постапка регулирани со посебно упатство донесено од директорот на Фондот.

Член 2

Во член 47 зборовите “комисија на Управниот одбор на Фондот”, се заменуваат со зборовите: “Комисија на Влада на Република Македонија за рашавање во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското осигурување”.

Член 3

Во членот 54 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Подрачната единица на Фондот што го донесува решението за поврат на погрешно или повеќе платен придонес е должна да обезбеди контрола на решението со кое се врши поврат на придонесот.“

Член 4

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-9233/1
28 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011022